

20110511419

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ

2011

11

11 .07- 1971/1  
2011

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ

1  
89/2008 116/10), 7 („ (2) : “ 66/2004,  
”  
(1) :  
(2) 18 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),  
(14), (15), (16), (17), (18), (19) (20), :  
„(3) (1) , ( )  
(2) : ,) 30 ( )  
(4) ,  
(3)  
(5) , (2) (4)

(6)

(4)

(7)

(2) (4)

(8)

(6)

(9)

(8)

(10)

(11)

(10)

(12)

(11)

(13)

(9)

(14)

(13)

(11) (12)

(9) (10)

(15)

(14)

(16) (15) , ,  
(17) (16) , .  
(18) (14) , .  
(19) (12) , .  
(20) „“ :  
(3) (21) :  
,(21) (3)  
„“  
(4) (22).  
2  
9 (6) :  
„ (4) (5)  
„  
3  
11 (9) : „ “  
: „ “  
4  
15  
“ , 1 24 ”  
5  
, („ “ 66/2004,  
89/2008 116/10).  
6  
7 (21) “ , 1  
2 3 ”